

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 6 и член 62 став 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Јавни патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008) Советот на Општина Кичево на _____ седница одржана на ден _____ ја усвои следната:

П Р О Г Р А М А

за зимско одржување на улиците и локалните патишта во Општината Кичево во периодот 2022 – 2023 година

Член 1

За безбедно и непречено одвивање на сообраќајот на улиците и локалните патишта во Општината се донесува Програма со која се утврдува приоритетот, начинот на извршување и превземање на обврски за извршување на работите за зимско одржување на улиците и локалните патишта во градот и населените места во Општината Кичево.

Член 2

Имајќи ја во предвид големината на територијата на Општината и должината на уличната и локалната патна мрежа и интензитетот на сообраќајот, зимското одржување ќе се подели на три реони и тоа.

-Прв реон. Територија на град Кичево; и населените места Осој и Раштани

-Втор реон : Северен регион односно населените места во поранешните Општини Зајас и Осломеј и населените места Трапчин Дол, Мамудовци и Лазоровци.

-Трет реон : Јужен регион кој ги опфаќа териториите на поранешните Општини Другово и Вранештица и локалниот пат

Нë базë тë nenit 22, paragrafi 1, pika 4, nenit 36, paragrafi 1, pika 6, dhe neni 62, paragrafi 1 тë Ligjit пër vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.5/2002), dhe në lidhje ne nenin 34 nga Ligji пër rrugët publike (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 84/2008), Këshilli i Komunës së Kërçovës, në mbledhjen e _____, тë mbajtur më dt.

_____, miratoi këtë:

PROGRAM

për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave lokale gjatë dimërit në Komunën e Kërçovës në periudhën 2022-2023

Neni 1

Për sigurimin dhe mospengimin e zhvillimit të komunikacionit nëpër rrugët dhe rrugicat lokale në Komunë sillet Program, me të cilin caktohet përparësia, mënyra e zbatimit dhe marrja e obligimeve për zbatimin e punëve për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave në qytet dhe në vendbanimet e Komunës së Kërçovës.

Neni 2

Duke pasur parasysh madhësinë e territorit të Komunës dhe gjatësinë e rrugëve dhe rrjetit lokal rrugor si dhe intensitetin e komunikacionit, mirëmbajtja dimërore ndahet në tre rajone dhe atë:

- Rajoni i parë: Territori i qytetit të Kërçovës; dhe vendbanimet Osoj dhe Reshtan;

- Rajoni i dytë: Rajoni verior, gjegjësisht vendbanimet në komunat e mëparshme, Zajaz dhe Oslome, dhe vendbanimet Trapçidoll, Mafmude dhe Llazorovcë.

- Rajoni i tretë: Rajoni jugor, i cili i përfshin territoret e komunave të mëparshme, Dërgovë dhe Vraneshnicë, dhe rrugën lokale

Кичево-Крушино-Кнежино.

Член 3

За поефикасно зимско одржување на локалните патишта и улици секој реон се дели на по две приоритетни групи на одржување и тоа за:

-ПРВ РЕОН: Прва приоритетна група:

1. „Булевар Ослободување“
2. „Маршал Тито“
3. „11 – Септември“
4. „Борис Кидрич“
5. „Рудничка“
6. „11 – ти Октомври“
7. „Кузман Јосифоски Питу“
8. „Тане Цалески“
9. „Јанко Михајлоски“ (делницата до спојот со ул. „Маршал Тито“ до спојот со ул. „Тане Цалески“)
10. „29 – ти Ноември“
11. „Амит Челопечанец“
12. „Белградска“
13. „Гоце Делчев“
14. „Партизански Одреди“
15. „Веле Змејкоски“
16. „Вардарска“
17. „Ужичка“
18. „Арсо Војвода“ и „Трпе Блажески“ (асфалтниот коловоз)
19. „Јане Сандански“ (асфалтниот коловоз)
20. „Исеин Акиоски“
21. „Загорје“
22. „Прилепска“
23. „Тренко Тасески“ (асфалтиран коловоз)
24. Локалните патишта за Н.М. Осој и Раштани.

- Во втора приоритетна група на улици и локални патишта за зимско одржување влегуваат сите останати улици во градот и населените места

-ВТОР РЕОН – Прва приоритетна група

Керçовë – Krushinë – Knezhinë.

Нени 3

Пër mirëmbajtje dimërore më efikase të rrugëve lokale dhe rrugicave, çdo rajon ndahet në nga dy grupe prioritare të mirëmbajtjes dhe atë për:

- RAJONI I PARË: Grupi i parë prioritar:

1. “Bulevari Çlirimi”
2. “Mareshali Tito”
3. “11- Shtatori”
4. “Boris Kidriç”
5. “Rudniçka”
6. “11 – të Tetori”
7. “Kuzman Josifoski Pitu”
8. “Tane Caleski”
9. ”Janko Mihajlloski” (njësia deri në takim me rrugën “Mareshali Tito” e deri te takimi me rrugën “Tane Caleski”)
10. “29 – të Nëntori”
11. ”Amit Çellopeçanec”
12. ”Bellgradska”
13. ”Goce Dellçev”
14. “Aradhat Partizane”
15. ”Vele Zmejkoski”
16. ”Vardarska”
17. “Uzhiçka”
18. “Arso Vojvoda” dhe “Tërpe Bllazheski” (pjesa e asfaltuar)
19. “Jane Sandanski” (pjesa e asfaltuar)
20. ”Isein Akioski”
21. “Zagorje”
22. “Prilepska”
23. “Trenko Taseski” (pjesa e asfaltuar)
24. Rrugët lokale për v.b. Osoj dhe Reshtan.

- Në grupin e dytë prioritar të rrugëve dhe rrugicave lokale për mirëmbajtje dimërore hyjnë të gjithë rrugët tjera në qytet dhe vendbanime.

- RAJONI I DYTË – Grupi i parë prioritar

- Në këtë grup prioritar hyjnë rrugën lokale dhe rrugicat lokale, të cilat çojnë

-Во оваа приоритетна група влеуваат локалните патишта и локалните улици кој водат до центарот односно училиштето на населените места :

1. Зајас-теке (три локални патишта од Магистрален пат)
2. Зајас-цума (три локални патишта од Магистрален пат)
3. Зајас-челиковци (два локални пата од Магистрален пат)
4. Локален пат Сатеска-Грешница-Речани до Бачишта со крак за Лешница
5. Локален Пат за н.м. Горно и Долно Страгомишта.
6. Локален пат за село Мидинци,
7. Локален пат за село Букојчани,
8. Локален пат за село Тајмиште.
9. Локален пат за Длапкин дол-Колибари-Црвевци со два крака на излез кон Регионален пат за Осломеј
10. Од регионален пат за Осломеј и Туин до селата Мамудовци и Лазоровци
11. Од регионален пат за Осломеј и Туин до селата Стрелци-Гарани-Шутово и Премка
12. Од регионален пат за Туин до селата Србица и Ново село
13. Од регионален пат за Туин до селата Жубрино-Поповјани и Јагол Доленци со крак за село Јагол.
14. Од регионален пат за Туин до селата Арангел и Србица
15. Од регионален пат за Туин до селата Поповјани и Јагол Доленци
16. Од село Јагол Доленци до село Бериково со крак за село Папрадишта

- Во втора приоритетна група за зимско одржување влегуваат сите останати локални патишта и улици во населените места.

-ТРЕТ РЕОН – Прва приоритетна група

-Во оваа приоритетна група влеуваат локалните патишта и локалните улици кој водат до центарот односно училиштето на

дrecht qendrës, gjegjësisht shkollat në vendbanimet:

1. Zajaz – Teqe (tri rrugë lokale prej Rrugës magjistrale)
2. Zajaz – Xhuma (tri rrugë lokale prej Rrugës magjistrale)
3. Zajaz – Çelikaj (dy rrugë lokale prej Rrugës magjistrale)
4. Rrugë lokale Sateskë – Greshnicë – Reçan deri në Baçishtë me pjesë për Leshnicë
5. Rrugë lokale për v.b. Drogomishti i Madh dhe i Vogël.
6. Rrugë lokale për fshatin Midincë,
7. Rrugë lokale për fshatin Bukoçan,
8. Rrugë lokale për fshatin Tajmishhtë.
9. Rrugë lokale për Dllapkindoll – Kolibar – Cërvice, me dy drejtime në dalje drejt Rrugës rajonale për Oslomej
10. Nga rruga rajonale për Oslomej dhe Tuhin deri te fshatrat Mafmude dhe Llazorovcë
11. Nga rruga rajonale për Oslomesë dhe f.Tuhin deri te fshatrat Strelcë – Garanë – Shutovë dhe Premkë
12. Nga rruga rajonale për Tuhin deri te fshatrat Sërbicë dhe Novosell
13. Nga rruga rajonale për Tuhin deri te fshatrat Zhubrinë – Popovjan dhe Jagoll Dolencë me drejtim për fshatin Jagoll.
14. Nga rruga rajonale për Tuhin deri te fshatrat Haranjell dhe Sërbicë
15. Nga rruga rajonale për Tuhin deri te fshatrat Popojan dhe Jagoll Dolencë
16. Nga fshati Jagoll Dolencë deri te fshati Berikovë me drejtim për fshatin Prapadisht.

- Në grupin e dytë prioritar për mirëmbajtje dimërore hyjnë të gjithë rrugët tjera lokale dhe rrugicat në vendbanimet.

- RAJONI I TRETË – Grupi i pare prioritar

- Në këtë grup prioritar hyjnë rrugët lokale dhe rrugicat lokale që çojnë drejt

населените места :

1. Од Магистрален пат излез кај АМС низ село Другово до зградата на Општината
2. Од Магистрален пат до село Пополжани
3. Од Магистрален пат до село Лавчани (црква)
4. Од Магистрален пат преку село Извор до село Попоец
5. Локален пат за село Ехлоец и Иванчишта од Рег.пат Извор-Бошков мост.
6. Локален пат Извор до Долно и Горно Душогубица,
7. Локален пат Извор-Кленоец,
8. Од Магистрален пат до село Малкоец
9. Од регионален пат за Битола до Манастир Св.Пречиста
10. Од регионален пат за Битола до село Видрани
11. Од регионален пат за Битола преку село Брждани до село Јудово
12. Од регионален пат за Битола до село Свињишта
13. Од регионален пат за Битола до село Козица
14. Од регионален пат за Битола до село Кладник
15. Од регионален пат за Битола до село Белица
16. Од регионален пат за Битола до село Прострање
17. Од регионален пат за Битола до село Цер и крак за село Црско
18. Од Магистрален пат Преку село Србјани до Регионален Пат за Македонски брод
19. Од Регионален Пат за Македонски брод до село Карбуница.
20. Од Регионален Пат за Македонски брод до село Староец.
21. Од Регионален Пат за Македонски брод до село Бигор Доленци.
22. Од Регионален Пат за Македонски брод до село до Регионален Пат за село Вранештица со крак за село Атишта
23. Од Регионален Пат за Македонски брод преку селата Челопеци, Светорача до Рбетино со краци за селата Мијокази, Орланци и Речани.
24. Локален Пат од село Светорача до

qendrës, gjegjësisht shkollat në vendbanimet:

1. Nga Rruga magjistrale dalje te “AMS” nëpër fsh. Dërgovë deri te ndërtesa e Komunës
2. Nga rruga magjistrale deri te fshati Popollzhan
3. Nga rruga magjistrale deri te fshati Llavçani (kisha)
4. Nga rruga magjistrale përmes fshatit Izvor deri te fshati Popoec
5. Rruga lokale për fshatin Ehlloec dhe Ivançishtë nga rruga rajonale Izvor – ura Boshko.
6. Rruga lokale Izvor deri te Dushogubica e Poshtme dhe e Sipërme,
7. Rruga lokale Izvor – Klenoec,
8. Nga rruga magjistrale deri te fshati Mallkoec
9. Nga rruga rajonale për Manastir deri te Manastiri Shën Mëria e Virgjër.
10. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Vidran
11. Nga rruga rajonale për Manastir përmes fshatit Bërzhdan deri te fshati Judovë
12. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Svinjishta
13. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Kozica
14. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Killadnik
15. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Belicë
16. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Prostranje
17. Nga rruga rajonale për Manastir deri te fshati Cer dhe pjesa për fshatin Cërsko
18. Nga rruga magjistrale përmes fshatit Sërbjan deri te rruga rajonale për Makedonski Brod
19. Nga rruga rajonale për Makedonski Brod deri te fshati Karbunicë.
20. Nga rruga rajonale për Makedonski Brod deri te fshati Staroec.
21. Nga rruga rajonale për Makedonski Brod deri te fshati Bigor Dolencë.
22. Nga rruga rajonale për Makedonski Brod deri te fshati deri rrugën rajonale

село Крушица

25. Локален Пат од село Светораџа до село Козичино

- Во втора приоритетна група за зимско одржување влегуваат сите останати локални патишта и улици во населените места.

Член 4

Зимското одржување на улиците и локалните патишта ќе се врши согласно утврдениот приоритет по оваа Програма и на следниов начин:

- Во случај на голомразица и после чистење на снег ќе се врши посипување на коловозот со мешавина од индустриска сол и камена ситнеж.
- Во случај на снежни врнежи ќе се врши чистење на снегот од коловозот со соодветна механизација, а на јавните прометни пешачки површини и премини каде што не гравитираат станбени, деловни, административни и други јавни објекти чистењето ќе се врши рачно.
- На јавните прометни пешачки површини на кои што гравитираат станбени, деловни, административни и други јавни објекти се задолжуваат граѓаните односно правните лица кои се сопственици или корисници на истите сами да го извршат чистењето на снегот пред нивните објекти.
- Во случај на снежни врнежи поголеми од 30 см. Општината Кичево во соработка со Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и спасување во Кичево, ќе ги превземе понатамошните работи и активности за расчистување на таквите снежни врнежи.

пër fshatin Vraneshnicë, me drejtim për fshatin Atishtë.

23. Nga rruga rajonale për Makedonski Brod përmes fshatrave Çellopek, Svetoraçë, deri Rëbetino me drejtime për fshatrat Mijokaz, Orllancë dhe Reçan.
24. Rrugë lokale nga fshati Svetoraçë deri te fshati Krushica
25. Rrugë lokale nga fshati Svetoraçë deri te fshati Kozičino

- Në grupin e dytë prioritar për mirëmbajtje dimërore hyjnë të gjithë rrugët tjera lokale dhe rrugicat në vendbanimet.

Neni 4

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe rrugicave, do të kryhet në pajtim me prioritetet e miratuara sipas Programit në këtë mënyrë:

- Në rast të ngricave edhe pas pastrimit të borës do të hudhet krypë e përzier industrijale dhe gurë të bluar.
- Në rast të rreshjeve të borës do të bëhet pastrimi i borës nga trasa me mekanizma përkatëse, ndërsa në sipërfaqet e kalueshme këmbësore ku nuk gravitojnë objekte banesore, afariste, administrative dhe objekte tjera publike, pastrimi do të kryhet me dorë.
- Në sipërfaqet publike për kalim të këmbësorëve në të cilët gravitojnë objektet banesore, afariste, administrative dhe objekte tjera publike, obligohen qytetarët gjegjësisht personat juridikë të cilët janë pronarë ose shfrytzuës të tyre, që vetë ta bëjnë pastrimin e borës.
- Në rast të rreshjeve të borës mbi 30 cm Komuna e Kërçovës në bashkëpunim me Njësinë rajonale të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në Kërçovë, do t'i ndërmarë punët e mëtejme dhe aktivitetet për pastrimin e rreshjeve të borës.

Член 5

Чистењето на снегот од коловозите на улиците и локалните патишта ќе се врши редовно и со обезбедување потребна минимална ширина на очистен коловоз, а по целата должина на истите.

Член 6

Чистењето на снегот започнува со почетокот на врнежите и трае до целосно расчистување. При таквата активност доколку се јави потреба на определени улици и локални патишта, во соработка и координација со сообраќајната полиција може да се направи времено прекинување на движење на сообраќајот се додека не се обезбедат минимални услови за одвивање на истиот.

Член 7

Работите на зимско одржување на улиците и локалните патишта на територијата на Општина Кичево ќе бидат извршени преку Јавното претпријатие „Комуналец“ Кичево, основано од страна на Општината Кичево кое меѓудругото има задача за зимско одржување на улиците и локалните патишта на Општината Кичево и Надворешни фирми кои преку тендер за јавна набавка ќе ги обезбеди Општината.

Член 8

За финансирањето на извршените работите кои се предмет на оваа програма Општината Кичево ќе склучат посебен Договор.

Се задолжува Општината Кичево во Буџетот да предвиди средства за реализација на оваа Програма.

Член 9

Непосреден надзор над извршувањето на работите од зимското одржување на улиците и локалните патишта

Neni 5

Pastrimi i borës nga kthesat rrugore, rrugët dhe rrugicat lokale do të bëhet në rregull dhe me sigurimin e gjërsisë minimale në kthesat e pastruara rrugore, ndërsa gjatë gjithë gjatësisë së tyre.

Neni 6

Pastrimi i borës fillon me fillimin e rreshjeve dhe zgjat deri në pastrimin e tyre. Nëse gjatë aktiviteteve të tyre paraqitet nevoja e rrugicave të theksuara, në bashkëpunim me koordinimin e policisë së trafikut mund të ndodhë ndërprerje e përkohshme e lëvizjes së komunikacionit, deri sa të sigurohen kushte minimale për zhvillimin e tij.

Neni 7

Punët e mirëmbajtjes dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në territorin e Komunës së Kërçovës do të zbatohen nëpërmjet Ndërmarrjes publike “Komunalec” në Kërçovë, e themeluar nga ana e Komunës së Kërçovës, e cila përveç tjerash ka për detyrë mirëmbajtjen dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale në Komunën e Kërçovës dhe Firma të jashtme, të cilat përmes tenderit për furnizime publike do t’i sigurojë Komuna.

Neni 8

Për financimin e punëve të kryera që janë lëndë e këtij programi, Komuna e Kërçovës do të lidhë Kontratë të veçantë.

Obligohet Komuna e Kërçovës që në Buxhetin të parashihen mjete për realizim të këtij Programi.

Neni 9

Mbikqyrje të drejtpërdrejtë të punëve rreth mirëmbajtjes dimërore të rrugëve lokale dhe rrugicave do të bëjë Shërbimi profesional i Komunës së Kërçovës, në bashkëpunim me

ќе вршат стручната служба на Општината Кичево во соработка со службите на полициската станица на Министерството за Внатрешни работи во Кичево.

Член 10

Програмата за зимско одржување на улиците и локалните патишта во Општина Кичево влегува во сила осмиот (8) ден од денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина Кичево.

shërbimet për komunikacion të Stacionit policor të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kërçovë.

Neni 10

Programi për mirëmbajtje të rrugëve dhe rrugicave lokale në Komunën e Kërçovës, hyn në fuqi ditën e tetë (8) nga dita e publikimit në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”.

Совет на Општина Кичево / Këshilli i Komunës së Kërçovës
Претседател, / Kryetar,
Скендер Џабири / Skender Xhabiri
